

Службен весник

на Република Македонија

Број 118

29 август 2017, вторник

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2306. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје.....	3	2310. Одлука за давање одобрение за основање на Приватна установа за деца - Центар за ран детски развој „Среќно детство“- Скопје.....	4
2307. Одлука за формирање на Меѓуресорската државна комисија за борба против недозволено производство, трговија и злоупотреба на дроги.....	3	2311. Решение за именување член на Комисијата за жалби.....	5
2308. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија.....	4	2312. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет.....	5
2309. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....	4	2313. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет.....	5
		2314. Решение за избор на в.д. претседател на Инспекцискиот совет.....	5
		2315. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет.....	5
		2316. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет.....	6
		2317. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет.....	6

	Стр.		Стр.
2318. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Македонија.....	6	2330. Програма за изменување на Програмата за заштита на населението од хив/сида во Република Македонија за 2017 година.....	8
2319. Решение за избор на в.д. член на Инспекцискиот совет.....	6	2331. Сторнирање на Решението за именување в.д. директор на Дирекцијата за радијациона сигурност бр. 24-4564/1 од 3 август 2017 година објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2017 од 17 август 2017 година.....	11
2320. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Агенцијата за стоковни резерви.....	6	2332. Одлука за издавање кована пара за колекционерски цели.....	11
2321. Решение за разрешување од должноста заменик на директорот на Центарот за управување со кризи.....	6	2333. Одлука за пуштање во оптек кована пара за колекционерски цели.....	11
2322. Решение за именување в.д. заменик на директорот на Центарот за управување со кризи.....	7	2334. Решение за изменување на Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија.....	12
2323. Решение за определување претставници во Советот на ЈНУ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје.....	7	2335. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви преживари, семе, јајни клетки и ембриони од домашни и диви преживари заради заштита од внесување на вирусот на син јазик во Република Македонија.....	14
2324. Решение за определување претставници на Комисијата за утврдување на репрезентативноста.....	7	2336. Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија.....	15
2325. Решение за давање согласност на Одлуката за избор на директор на ЈНУ Институт за македонска литература - Скопје.....	7	2337. Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи.....	15
2326. Решение за именување претседател и членови на Советот за македонски јазик.....	7	Огласен дел	1-96
2327. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.....	8		
2328. Решение за исправка на Решението за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Куманово.....	8		
2329. Исправка на Решението за именување членови на Управниот одбор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати.....	8		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2306.

Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје и тоа:

- Екстра лесно масло ЕЛ-1 500.000 литри.

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје за извршување на основните работи од тековно, инвестиционо и зимско одржување на патишта, планирани со Годишната програма за одржување и заштита на државните патишта за 2017 година, со Јавното претпријатие за државни патишта.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапени нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на товар на Јавното претпријатие „Македонијапат“ – Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2575/1
22 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2307.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 49/15, 37/16 и 53/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.8.2017 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕГУРЕСОРСКАТА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ НЕДОЗВОЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И ЗЛОУПОТРЕБА НА ДРОГИ

Член 1

Со оваа одлука се формира Меѓуресорска државна комисија за борба против незаконско производство, трговија и злоупотреба на дроги (во натамошниот текст: Меѓуресорска комисија).

Член 2

Меѓуресорската комисија е составена од по 1 (еден) претставник од Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, Министерството за локална самоуправа, Министерството животна средина и просторно планирање, Министерството за надворешни работи, Министерството за образование и наука, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за финансии - Царинска управа и Агенцијата за млади и спорт.

Со Меѓуресорската комисија претседава претставникот од Министерство за здравство.

Член 3

Меѓуресорската комисија ги врши следните работи:
- разгледува прашања и дава препораки и предлози за спроведување на меѓународните конвенции во контрола на опојни дроги и други прописи и механизми на дејствување;

- развива и се грижи за севкупно и систематско спроведување на стратегијата на надзор над опојните дроги, спречување и сузбивање на злоупотребата на опојните дроги;

- промовира превентивно дејствување и јавно известување за штетната употреба на опојните дроги;

- воспоставува систем на собирање податоци за природата и раширеноста на појавата на злоупотреба на опојните дроги во Република Македонија, како и системот за нивна обработка;

- координира и дава поддршка на активностите на единиците на локалната самоуправа;

- разгледува закони и други прописи, како и други механизми на дејствување во врска со проблематиката на злоупотреба и штетна употреба на опојни дроги;

- дава насоки за спроведување на меѓународните конвенции во контролата на опојните дроги;

- претставување во меѓународните организации и доставување на известувања и податоци во согласност со меѓународните конвенции за контрола на опојни дроги, како и грижа за одржување на редовна комуникација со домашни и странски стручни тела и служби;

- поднесување на извештај за актуелната ситуација и тенденцијата во Република Македонија во областа на понуда и побарувачка за опојни дроги, со соодветен предлог за дејствување на државните органи врши и други работи кои ќе и ги довери Владата на Република Македонија и;

- врши и други работи кои ќе и ги довери Владата на Република Македонија.

Член 4

Меѓуресорската комисија се состанува најмалку еднаш квартално и за својата работа ја информира Владата на Република Македонија најмалку еднаш годишно.

Член 5

Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за образување Меѓуресорска државна комисија за борба против незаконско производство, трговија и злоупотреба на дроги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/03).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3264/1
22 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2308.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 42/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.34/17).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4093/1
22 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2309.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за труд и социјална политика се даваат на трајно користење, без надомест недвижни ствари, кои се наоѓаат на ул. „Климент Охридски“ бр. 15 во Скопје, на КП бр. 10074/1, КО Центар 1, запишани во Имотен лист број 96347, сопственост на Република Македонија и тоа:

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат ПРИЗ, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 134 м2,

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат МЕЗ, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина од 240 м2 и

- број на зграда 1, намена на зграда и друг објект Б4, влез 1, кат МЕЗ, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина од 7 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4093/2
22 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2310.

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15 и 27/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА-ЦЕНТАР ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ „СРЕКНО ДЕТСТВО“- СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца - центар за ран детски развој „Среќно детство“ во Скопје, со седиште на ул. „Палмиро Тољати“ бб, населба Ченто, во Скопје.

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од основачот Здружение на граѓани СОС - ДЕТСКО СЕЛО МАКЕДОНИЈА Скопје, ЕДБ 4030001414578, со седиште на ул. „Финска“ бр.131, Општина Гази Баба, Скопје.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, воспитно - образовани, спортско - рекреативни, културно - забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од три до шест години живот, односно до поаѓање во основно училиште, согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни и стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се обезбедат согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука, ќе биде сместена во објект на улица „Палмиро Тољати“ бб, населба Ченто, Скопје, со површина од 64 м2 и тераса со П-91 м2, како и дворно место со површина од 200 м2.

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е околу 40 деца, организирани во две згрижувачко - воспитни групи, согласно Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/14).

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно Законот за заштита на децата.

Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение то за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 11

Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4953/1
22 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2311.

Врз основа на член 48 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2005, 13/2007, 150/2007, 140/2008, 17/2011, 53/2011, 70/2013, 115/2014, 97/2015, 192/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА ЗА
ЖАЛБИ**

1. За член на Комисијата за жалби, се именува Ненад Миноски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4616/2
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2312.

Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ
СОВЕТ**

1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот совет од областа на животната средина и заштитата на здравјето на луѓето за период од три месеци се избира Методија Димовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4930/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2313.

Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ
СОВЕТ**

1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот совет од областа на земјоделството, шумарството, ветеринарството и безбедноста на храната за период од три месеци се избира Владимир Гиноски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4932/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2314.

Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА В.Д. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ
СОВЕТ**

1. За вршител на должноста претседател на Инспекцискиот совет за период од три месеци се избира Магдалена Филиповска-Грашкоска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4933/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2315.

Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ
СОВЕТ**

1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот совет од областа на управата за период од три месеци се избира Благоја Гешоски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4934/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2316.

Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ
СОВЕТ

1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот совет од областа на образованието, науката и културата за период од три месеци се избира Горан Симоноски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4935/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2317.

Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ
СОВЕТ

1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот совет од областа на надзорот на пазарот, работните односи и безбедност и здравјето при работа за период од три месеци се избира Јулијана Силјановска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4936/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2318.

Врз основа на член 89 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014, 44/2014, 113/2014, 56/2015, 129/2015, 147/2015, 154/2015, 27/2016 и 119/2016) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР НА АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За членови на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Македонија, се именуваат:

- Валентина Шаурек
- Миланчо Успрцов
- Жаклина Јовановска
- Горан Георгиевски
- Вангел Андрески.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4965/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2319.

Врз основа на член 16 став 15 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2010, 162/2010, 157/2011, 147/2013, 41/2014, 33/2015, 193/2015 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА В.Д. ЧЛЕН НА ИНСПЕКЦИСКИОТ
СОВЕТ

1. За вршител на должноста член на Инспекцискиот совет од областа на градежништвото, урбанизмот и транспортот за период од три месеци се избира Ресул Шемо.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4966/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2320.

Врз основа на член 17 од Законот за стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009, 24/2011 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТО-
РОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

1. За вршител на должноста заменик на директорот на Агенцијата за стоконите резерви се именува Бајрам Гулиовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5012/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2321.

Врз основа на член 26 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005, 36/2011, 41/2014, 104/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЗАМЕНИК НА
ДИРЕКТОРОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО КРИЗИ

1. Мутаир Максуд се разрешува од должноста заменик на директорот на Центарот за управување со кризи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5013/1 Претседател на Владата
3 август 2017 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2322.

Врз основа на член 26 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2005, 36/2011, 41/2014, 104/2015 и 39/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ
НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

1. За вршител на должноста заменик на директорот на Центарот за управување со кризи се именува Зекир Јакупоски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5014/1 Претседател на Владата
3 август 2017 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2323.

Врз основа на член 30 од Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ
НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ
ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ - СКОПЈЕ

1. За претставници во Советот на Јавната научна установа Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје се определуваат:

- д-р Лидија Аризанковска
- д-р Елизабета Ралповска и
- д-р Искра Пановска-Димкова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5015/1 Претседател на Владата
3 август 2017 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2324.

Врз основа на член 213–б од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 и 27/2016) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014 и 196/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА КОМИСИЈАТА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТА

1. За претставници на Комисијата за утврдување на репрезентативноста се определуваат:

- од Министерството за труд и социјална политика
- Горан Нешевски
- од Министерството за правда
- Снежана Поповска Зечевиќ
- од Министерството за економија
- Блерим Златку.

2. Со определувањето на новите претставници во Комисијата за утврдување на репрезентативноста, на досегашните претставници им престанува мандатот.

3. Со донесување на ова решение престанува да важи Решението бр. 24-3397/1 од 11 јули 2017 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5016/1 Претседател на Владата
3 август 2017 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2325.

Врз основа на член 34 Законот за научно - истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011, 80/2012, 24/2013, 147/2013, 41/2014, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 53/2016), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА
МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА - СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЈНУ Институт за македонска литература - Скопје бр. 02 – 122/8 од 4 јули 2017 година, со која за директор на Институтот е избрана д-р Маја Јакимовска-Тошиќ, научен советник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5017/1 Претседател на Владата
3 август 2017 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

2326.

Врз основа на член 8 од Законот за употребата на македонскиот јазик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/98, 89/2008, 116/2010, 187/2013, 152/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА СОВЕТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

1. За претседател и членови на Советот за македонски јазик се именуваат:

- а) за претседател:
- проф. д-р Људмил Спасов
- б) за членови:
- проф. д-р Емилија Црвенковска
- проф. д-р Елена Јованова-Грујовска
- проф. д-р Елизабета Бандиловска
- проф. д-р Славица Србиновска

-доцент. д-р Марија Паунова
-проф. д-р Снежана Велковска
-Сашо Димоски
-проф. д-р Соња Новотни.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5019/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2327.

Врз основа на член 7 од Законот за основање на Агенцијата за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005 и 41/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 3 август 2017 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, се разрешуваат:

-Илија Андонов
-Керим Буши
-Џавид Сељами
-Борис Настов
-Милица Андонов.

2. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија, се именуваат:

-Милица Андонов
-Џавид Сељами
-Блерим Укали
-Лаурент Керими
-Бранко Димчевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-5020/1
3 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2328.

Врз основа на член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за државното правобранителство („Службен весник на Република Македонија“ бр.87/2007 и 104/2015) и член 97 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), Владата на Република Македонија, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ
ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА ДРЖАВЕН
ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО ДРЖАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА КУМАНОВО**

1. Во Решението за утврдување престанок на функцијата државен правобранител во Државното правобранителство на Република Македонија за подрачјето на Куманово бр.24-4169/1 од 25 јули 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2017), се врши исправка, така што во точка 1 од решението наместо: „Јагода Глигорова“, треба да стои: „Јагода Глигорска“.

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој има правно дејство актот на кој се врши исправката.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-4169/2
23 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2329.

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за именување членови на Управниот одбор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати Бр.24-4338/1 од 3 август 2017 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.113/2017 направена е техничка грешка, поради што се дава

**ИСПРАВКА
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ
ДЕРИВАТИ**

Во точка 1 од Решението наместо:

1. За членови на Управниот одбор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати се именуваат:

- Исмаил Љума
- Вјолца Ејупи
- Душко Тасев
- Дашурум Дани.

Треба да стои:

2. За членови на Управниот одбор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, се именуваат:

- Исмаил Љума
- Вјолца Ејупи
- Душко Тасев
- Дашурум Дани
- Фросина Трајковиќ.

Бр. 24-4338/2
3 август 2017 година
Скопје

Од Владата
на Република Македонија

2330.

Врз основа на член 16 ставови 2 и 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.8.2017 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗАШТИТА
НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ/СИДА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА**

1. Во Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА во Република Македонија за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 192/16), во Глава V. Потребни финансиски средства (обем, цена и вкупни средства), Табелата 1. се заменува со нова табела која гласи:

„Табела 1.

Бр.	Активност	Извршител	Количина	цена	вкупно
1.	Набавка на антиретровирусна терапија за лицата кои живеат со ХИВ/СИДА и тестови за следење на ХИВ инфекцијата	Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби	1	10.000.000,00	10.000.000,00
2.	Обезбедување на психосоцијална поддршка на лицата кои живеат со ХИВ	Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби	12	25.000,00	300.000,00
3.	Спроведување на повик за соработка со здруженија согласно изработени стандарди и формиран регистар на здруженија како имплементатори на Програмата за заштита на населението од ХИВ/СИДА.	Министерство за здравство	1	125.000,00	125.000,00
4.	Вршење на доброволно и доверливо советување и тестирање (ДДСТ) на лица, со цел да се утврди инфекција со ХИВ вирусот	Институтот за јавно здравје на Република Македонија	200	500,00	100.000,00
5.	Вршење на доброволно и доверливо советување и тестирање (ДДСТ) на лица, со цел да се утврди инфекција со ХИВ вирусот	10 Центри за јавно здравје	500	500,00	250.000,00
6.	ДСТ кај новооткриени пациенти со туберкулоза	Институтот за јавно здравје на Република Македонија	250	500,00	125.000,00

7.	Дефинитивна лабораториска дијагноза за носителство на ХИВ за дефинитивна конфирмација	Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби	20	5.000,00	100.000,00
8.	Дефинитивна лабораториска дијагноза за носителство на ХИВ за дефинитивна конфирмација	Институтот за јавно здравје на Република Македонија	20	5.000,00	100.000,00
9.	Спроведување на стручни предавања во училиштата за превенција на ХИВ/СИДА и СПИ помеѓу младата популација	10- Центри за јавно здравје	300 предавања	3.000,00	900.000,00
10.	Активности за превенција на ХИВ кај групите изложени под најголем ризик – програми за МСМ	Здруженија	1	1.900.000,00	1.900.000,00
11.	Активности за превенција на ХИВ кај групите изложени под најголем ризик - Програми за намалување на штети кај ЛИД	Здруженија	1	6.100.000,00	6.100.000,00
12.	Активности за превенција на ХИВ кај групите изложени под најголем ризик – Програми за СР,	Здруженија	1	2.600.000,00	2.600.000,00
13.	Активности за ХИВ тестирање и советување насочени кон групите под најголем ризик	Здруженија	1	2.500.000,00	2.500.000,00
14.	Активности за дијагноза и третман со СПИ насочени кон групите под најголем ризик	Здруженија	1	1.500.000,00	1.500.000,00
15.	Тренинг на лекарите од примарна и секундарна здравствена заштита за надминување на дискриминацијата и диспаратите кон лицата со ХИВ/СИДА/ХЦВ како и за важноста од надминување на оваа појава.	Институт за епидемиологија – Медицински факултет	5 работилници /опфатени 125 партиципанти	40.000,00	200.000,00
16.	Спроведување на истражувачка студија под назив “Перцепцијата на генералната популација за неправедностите и диспаратите при остварувањето на здравствената заштита на лицата со ХИВ/СИДА/ХЦВ“.	Институт за епидемиологија – Медицински факултет,	Спроведена студија	200.000,00	200.000,00
	Средства обезбедени од основниот Буџет				7.000.000,00
	Буџет на самофинансирачки активности на Министерството за здравство				20.000.000,00
1-16	Вкупно				27.000.000,00

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3796/1
22 август 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

2331.

Решението за именување в.д. директор на Дирекцијата за радијациона сигурност бр. 24-4564/1 од 3 август 2017 година е објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 108/2017 од 11 август 2017 година.

Со оглед дека тоа Решение е повторно објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2017 од 17 август 2017 година, се врши сторнирање на втората објава на Решението за именување в.д. директор на Дирекцијата за радијациона сигурност бр. 24-4564/1 од 3 август 2017 година објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 112/2017 од 17 август 2017 година.

Од Владата на Република
Македонија

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2332.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16), точка 5, а во врска со точка 13 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗДАВАЊЕ КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИО- НЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат количината, формата, содржината и продажната цена за територијата на Република Македонија на кованата пара за колекционерски цели, со име „50 години од Македонската академија на науките и уметностите“.

2. Со оваа одлука се одобрува издавање на 1000 (илјада) парчиња ковани пари за колекционерски цели со име „50 години од Македонската академија на науките и уметностите“, изработени од сребро Ag925, со тежина на среброт од 28,28 г, чистота на среброт од 26,16 г и во кружна форма со димензија 38,61 мм.

3. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука ја има следнава содржина (апоен, ознака, белези):

- на аверсот, во горниот дел од монетата е претставен грбот на Република Македонија и натписот „Република Македонија“ на македонски јазик. Во централниот дел на монетата се претставени натписите: „1967-2017 . 50 години“ и „бројот 50“ во чија средина е претставено логото на „Македонска академија на науките и уметностите . Скопје“. Во долниот дел на монетата се претставени натписите: „100 денари“ и годината на издавање „2017“.

- на реверсот, во централниот дел на монетата е прикажана слика на зградата на Македонска академија на науките и уметностите, а под неа натписите „1967-2017“ и „Ag925“. Околу монетата, по должината на периметарот е прикажан натписот: „Македонска академија на науките и уметностите Скопје“ на македонски јазик.

4. Продажната цена по која Народната банка ги продава кованите пари за колекционерски цели на територијата на Република Македонија претставува збир од вкупните трошоци за ковањето (цената на металот, производството и пакувањето), промоцијата, продажбата, дистрибуцијата и провизијата.

5. Гувернерот на Народната банка одлучува за количината на кованата пара за колекционерски цели којашто ќе се продава и ќе се дистрибуира надвор од територијата на Република Македонија и на територијата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила на денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/VIII-1/2017
25 август 2017 година
Скопје

Вицегувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
м-р **Маја Кадиевска-Војновиќ, с.р.**

2333.

Врз основа на член 47 став 1 точка 23 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15 и 6/16) и точка 5 од Одлуката за начинот, постапката за издавање, формата, содржината и располагањето со кованите пари за колекционерски цели („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

О Д Л У К А ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНА ПАРА ЗА КОЛЕКЦИО-НЕРСКИ ЦЕЛИ

1. Со оваа одлука се пушта во оптек кована пара за колекционерски цели, со име „50 години од Македонската академија на науките и уметностите“, со белезите утврдени во Одлуката за издавање кована пара за колекционерски цели О. бр. 02-15/VIII-1/2017 од 25 август 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/17).

2. Кованата пара за колекционерски цели од точка 1 на оваа одлука се пушта во оптек со денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/VIII-2/2017
25 август 2017 година
Скопје

Вицегувернер
и претседавач на Советот
на Народната банка на
Република Македонија,
м-р **Маја Кадиевска-Војновиќ, с.р.**

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО**2334.**

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарното здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИ МЕРКИ ПРИ УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ СВИЊИ, СЕМЕ, ЈАЈЦА И ЕМБРИОНИ ОД СВИЊИ, СВИНСКО МЕСО, ПРОИЗВОДИ И ПОДГОТОВКИ ОД СВИНСКО МЕСО, ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ СВИНСКО МЕСО, КАКО И НУСПРОИЗВОДИ ОД СВИЊИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА АФРИКАНСКА СВИНСКА ЧУМА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Решението за преземање на безбедносни мерки при увоз и транзит на домашни и диви свињи, семе, јајца и ембриони од свињи, свинско месо, производи и подготовки од свинско месо, други производи кои содржат свинско месо, како и нуспроизводи од свињи заради заштита од внесување на вирусот на африканска свинска чума во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16 и 95/17), во Прилогот Делот 4 се заменува со нов Дел 4, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-2634/2
3 август 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог

Дел 4

1. Италија

Следните области во Италија:

Сите области на Сардинија.

2. Република Чешка

Регионот Zlín.

3. Романија

Регионот Satu-Mare.

2335.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ДОМАШНИ И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ, СЕМЕ, ЈАЈНИ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ ОД ДОМАШНИ И ДИВИ ПРЕЖИВАРИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА СИН ЈАЗИК ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Решението за забрана на увоз и транзит на домашни и диви преживари, семе, јајни клетки и ембриони од домашни и диви преживари заради заштита од внесување на вирусот на син јазик во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/17), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 02-2854/1
8 август 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство,
в.д. Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог**1. Франција**

- Сите региони во Франција

2. Италија

- Сите региони во Италија

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2336.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22, став 1, точка 2, а во врска со член 25 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) на седницата одржана на ден 24.8.2017 година, донесе

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

Член 1

(1) Во Тарифниот систем за продажба на топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија бр.99/13, 113/14, 127/15 и 139/16), членот 35 се менува и гласи:

„Член 35

(1) Промената на ангажираната топлинска моќност според која се пресметува надоместокот на топлинска енергија се врши на почетокот на секоја грејна сезона.

(2) Периодот во кој се следи потрошувачката на топлинската енергија за промена на ангажираната моќност е една грејна сезона.

(3) Кога потрошувачот писмено најавил промена на пријавената топлинска моќност за следниот период, а со мерење е утврдено дека ангажира помала топлинска моќност од инсталираната, промената на топлинската моќност може да се изврши и после еден пресметковен период.

(4) Ангажираната топлинска моќност од претходниот период, за следниот период не се менува доколку $E_{pot} / E_{gr} \leq 0.7$ во текот на претходната грејна сезона.

(5) Ангажираната топлинска моќност од претходниот период, за следниот период се намалува за 20%, доколку во изминатата грејна сезона односот $E_{pot} / E_{gr} \leq 0.7$.

(6) Ангажираната топлинска моќност од претходниот период, за следниот период се зголемува за 20%, доколку во изминатата грејна сезона $E_{pot} / E_{gr} > 1.3$.

(7) Снабдувачот е должен да направи контрола на инсталираната топлинска моќност доколку $E_{pot} / E_{gr} > 1.5$ или < 0.5 .“

Член 2

(1) Во членот 36 зборовите „часови на работа на системот во разгледуваниот период“ се заменуваат со зборовите: „часови на работа на котлите за производство на топлинска енергија во разгледуваниот период“.

Член 3

(2) Во членот 41 зборовите „прогнозирани часови на работа на системот во разгледуваниот период“ се заменуваат со зборовите: „прогнозирани часови на работа на котлите за производство на топлинска енергија за претстојната грејна сезона 2745“.

Член 4

(1) По членот 41 се додава нов под-наслов и нов “Член 41-а”, кои гласат:

“Корекција на прогнозираната топлинска енергија за авансните пресметки од страна на потрошувачите

Член 41-а

(1) Потрошувачите можат сами да побараат корекција на прогнозираната топлинска енергија за авансните пресметки на ниво од $\pm 10\%$ со соодветно образложение за истото. За колективните стамбени објекти барањето е потребно да го направи органот на управување со објектот во согласност со Законот за домување.

(2) Снабдувачот ќе го разгледа барањето и доколку постојат објективно причини истото ќе го прифати.“

Член 6

(1) Овој Тарифен систем влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1438/1
24 август 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2337.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 25 став 3 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11,136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), на седницата одржана на ден 24.8.2017 година, донесе

ТАРИФЕН СИСТЕМ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИОТ СИСТЕМ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ДОМАКИНСТВА И МАЛИ ПОТРОШУВАЧИ

Член 1

(1) Во Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи („Службен весник на Република Македонија“ бр.97/14 и 177/14), членот 15 се менува и гласи:

„(1) Според времето на испорака на електрична енергија во текот на денот, се утврдуваат следниве цени на електрична енергија:

1) цени на електрична енергија за време на високи дневни оптоварувања, и

2) цени на електрична енергија за време на ниски дневни оптоварувања.

(2) За сите групи и подгрупи на потрошувачи, освен потрошувачите од групата домаќинства, за мерните места за кои постои техничка можност за автоматска промена на летно и зимско сметање на времето во мерните уреди, периодот на високи оптоварувања е од 07:00 до 22:00 часот во текот на целата година.

(3) За сите групи и подгрупи на потрошувачи, освен потрошувачите од групата домаќинства, за мерните места за кои не постои техничка можност за автоматска промена на летно и зимско сметање на времето во мерните уреди, периодот на високи оптоварувања е од 07:00 до 22:00 часот за време на зимско сметање на времето, а за време на летното сметање од 08:00 до 23:00 часот.

(4) За потрошувачите од групата домаќинства, за мерните места за кои постои техничка можност за автоматска промена на летно и зимско сметање на времето во мерните уреди, периодот на високи оптоварувања е од 07:00 до 14:00 часот и од 16:00 до 22:00 часот, во текот на целата година.

(5) За потрошувачите од групата домаќинства, за мерните места за кои не постои техничка можност за автоматска промена на летно и зимско сметање на времето во мерните уреди, периодот на високи оптоварувања е од 07:00 до 14:00 часот и од 16:00 до 22:00 часот за време на зимско сметање на времето, а за време на летното сметање е од 08:00 до 15:00 часот и од 17:00 до 23:00.

(5) Под период на ниски оптоварувања во еден ден е времето што не е опфатено со периодите на високи дневни оптоварувања утврдени во ставовите (2), (3), (4) и (5) на овој член, вклучувајќи го и периодот од 00:00 до 24:00 часот во недела.“

Член 2

(1) Овој Тарифен систем за изменување и дополнување на Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на домаќинства и мали потрошувачи влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1439/1
24 август 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2017118